

20130791770

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

29 2013

.07-2240/1  
29 2013

Горге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

1  
 („ 34/2006, 126/2006, 84/2007 47/11), 2 (1) 29 “  
 ” “ ” “  
 2  
 5 (1)  
 : “ : “  
 (4) (5) :  
 “(5)  
 : “  
 3  
 10 (3) :  
 ” (1) ,  
 ,  
 e-  
 : “

12 : 4  
“(1) e , ,  
(2) , , ,  
(3) 30  
(4) , ,  
(5) ,  
(6) ,  
(7) ,  
(8) (1) ,  
“ 13 (2) : 5  
“ :  
6  
16 17  
7  
“(1) :  
- ,  
- ( : ) (3)  
- .

(2) (1)

,

(3)

(1)

,

“

21 :

8

“

1) :

2) , ;

3) 354 ;

4) 51 (9)

“

9

23 :

“(1) :

- 300 ( - )

- 300 ( - )

(2)

(3) 30 (6)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

-

(8)

15

(9)

(10)

24

10

“(1)

1)

2)

3)

(2)

(1)

(3)

(4)

(1)

(5)

1)

2)

3)

(6)

(5)

“

11

25 :  
“(1)

1) :  
2) ;

3)

(2)  
(3) (1)

“

12

28 :  
“(1) - ,

(2) (1)

(3) 50.000 , 100.000 ,

(4) ,  
500.000

(5) (3) (4)  
“  
13  
29 :  
“(1)  
,  
(2) 30  
,  
(3)  
,  
:  
1) 24, 25 ;  
2) ;  
3)  
,  
4) 24  
,  
(4) (3)  
,  
(5) (4)  
,  
(6)  
, “  
30 30 14 :  
“  
30  
(1)  
,  
(2)  
,  
,  
,  
(3) (1)  
“

30 15  
30- , :

“

30-

(1)

(2)

15

(3)

(4)

(5)

“

16

31  
“(1)

(2)

(3)

(2)

22  
(4)

(5)

(6)

“(1)

(2)

(3)

1)  
2)

(4)

(5)

1)  
2)

(6)

(5)

33

(4)

”

“

18

”

“

31

17

:

22



19 : “ “

35 (3) “ ” “.

20

36 :

“(1)

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

90

6) ;

18

7) ;

8) - ;

9) 30

10) ;

11) ;

12) ;

13) ;

14) ;

15) .

(2) ,

(3) , , .

(4)

(3)

32

(4)

(5)

(5)

(6)

(7)

“

21

37

(5), (6) (7)

:

„(5)

(2) (4)

(6)

(7)

“

22

38

:

“(1)

(2)

87

(3)

1)

1%

;

2)

;

3)

1

491

4)

;

1 3 ;  
1, 2 3

5)

;

6)

7)

“

23

39

:

“(1)

(2)

38 (3)

(3)

(4)

(3)

(5)

” “ ” “

(6)

(7)

(6)

„  
24  
41 :  
“(1)

(2)

(1)  
(3)

(4)  
“

25  
43 :  
“(1)

(2)

(3)

” “

(4)

(5)

(6)

(7)

(6) .“

(2), 275    44    (2), 162    (3), 196    26    (7), 202    (1)    (2), 238    (1), 257  
(3), 279    (3), 283    (3) 286    (3)    :,,    “

“    46    (4)    :    27

“    ,    (1)  
15

“    48    (6)    :    28

“    .“    ,  
29  
“ (1)    49    :

(2)

(3)

(4)

“1) 50 :

1)

2)

3)

4)

(2)

(1) 1 2

(1) 3 4

(3)

(4)

1)

2)

52 (2)

53

53

31

32

“

(1) 53

(2) (1)

(3)

15.000 25.000

(4)

(5)

“

54 : 33

“(1)

(2) 30

(3)

1) 55 (2)

2)

“  
57 (3) : 34  
“ 56 , 30  
48 “  
“ (5) : 56  
(2) 30.000  
300.000  
“  
(6) :  
58 (3) : 35  
“ (4) (5), :  
“(5) “  
59 (1) 3 36 :  
“ (2) (3) ;“ :  
“(2) ,  
(3)



“  
37  
64 :  
“(1) 30  
(2) 54 (3)  
(3) (1) (2)  
(4) (1)  
65 (2)  
(5)

53 (3),  
68 “  
38  
66 :  
“(1)  
(2)  
(3)

“  
39  
67  
40  
68 :  
“(1)

(2)

(1)

“;

“

1)

2)

3)

4)

( )

(3)

98 (5)

30

(4)

(1) (2)

“

(5)

(1)

“

41

: “

69

42

69 (3) „30“

„15“

(4)

: “

“

43

70 (1)

1

:

“

( )

45

(3)

:

“;

“ (1) 2

71 (4) 6 „30“ 44 „15“.

73 : 45

“(1)

(2)

(3) 15

(1) (2) .“

73 46 73- , :

“

73-

(1) 1.000.000

(2)

(5) , .“ 98

77 (2) : 47

“ , , , .

“

82 (1) : 48

“

15

(2) : “ ( )“ :

“ .“

“ (2) (3) “ “ : “

“ (4) “ “ : “

“ (4) (5), :

“(5)

“

83 : 49

“(1)

1)

2)

(2) (1) 1

(3) (1) 2

(4) ( ) “

84 (1) : „ “

: „ 30 “

85 : 51

“ :

“

87 (1) (2) 52 :  
„(1) 15 “  
“  
: .  
(2) :  
1) , , ,  
2) ;  
3) ;  
4)  
5)  
“  
(4) :  
” (2) ,  
“  
(6) .  
88 88 53 :  
”  
88  
(1)  
87 (1)  
.  
.  
(2) 87 (2) ,  
.  
.  
.

“

54

89 :

“(1) ( ) ,

15 ( ) 87 (1) .

(2) (1)

’

’

(1) .

’

(3) (2)

’

(4) ,

’

(5) ,

(6) ( )

“

55

90 .

56

91 :

“(1) .

(2) .

(3)

(4)

(1)

89 (1)

57

92  
“(1)

91 (1)

(2)

(3)

(1)

58

93

93-

“

93-

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

15

60

(4) (1) 15  
, 30  
(5)  
15 60  
“  
59  
95  
96 (2) :  
“ -  
, 45  
“  
(3)  
97 (2) : „  
“ (3) (4) :  
“ (3)  
(4)  
, (2) (3)  
,  
“ (4) (5), :  
“ (5)  
50 (1)  
“  
98 : 62  
“ (1)



(2) 15

(3) 10%

(1) 15

(4) 90

(5) (2)

(6)

(7) (2)

(8)

“

99 : 63

“(1)

(2)

15

(3)

(4)

98 (2)

(5)

“(1)

100

64

(2)

(3)

(2)

101

65

“

117

66

“(5)

200

(4)

67

(5),

:

(5), (6) (7)

(6), (7) (8).

214

(3)

68

215- , 215 : 69 215- , 215- , 215- , 215-

“

(1) 215-

(2)

,

(3)

, 30

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

1)

2)

-

-

215-

:

:

,

,

,

-

,  
,  
,

-

,  
-  
-

,  
,

-  
-  
-

-  
,

-  
,

-  
-

,  
,  
,  
,  
,

(2) ,

(1) :

1)

2) ;

, , ;

3)

4) ;

, ,

5) ;

60

;

6)  
7)

90 , .

**Поднесување на план за реорганизација**

215-

(1)

(2)

(1)

5

(3)

-

-

-

(4)

(5)

(6)

215-

(1)

215-

60

(2)

58 59

(3) (2)

“ ”

(1)

(4) 50.000 (2)

(5) (2) :

-

-

15 “ ”

(5) (1), (2) (3)

(6)

(1) 215-

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

216, 220,  
222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 236, 237, 239 (4), 241, 243, 244, 245, 246, 247,  
248, 249, 250, 251, 252, 253 254

(7)

(8)

(9)

“  
239 (4) : „ 70 “  
” “  
262 (1) : “ 71 (4), (5) (6)“  
: “ 27 (3)“ 36  
“ 289 (3) 3 72 :  
“ ;“  
290 73 290- , :  
“

(1)

(2)

(3)

290-

(4)

(5)

(6)

291

74

291-

:

“

291-

(1)

(2)

-

-

-

295

(3)

7

75

8,

:

“8)

,

36

(

).“

76

60

77



78

79

80

15

81

85

82

1 2014

83

28

15 85

84

85

“ ”